

Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18, 31/19 и 32/19), Министерството за здравство претставувано од министерот Доц. д-р Венко Филипче и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од д-р Љубиша Каранфиловски, склучија на ден 20.9.2019 година

**АНЕКС**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА**  
**ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), во член 61 за поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи: здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општите болници, специјализирани болници, клинички болници, универзитетски клиници се менуваат коефициентите за пресметка на плата започнувајќи со исплата на платата за месец септември 2019 година и тоа:

**Занимања од III група на сложеност**

- дактилограф	1,478
- стенодактилограф	1,478
- продавач	1,478

**Занимања од IV група на сложеност**

- технички секретар	1,652
- секретар архивар	1,652
- секретар за настава	1,710
- стенодактилограф I-а класа	1,710
- статистичар-евидентичар	1,710
- архивар-дактилограф	1,710
- архивар-магационер	1,710
- референт-администратор	1,710
- оперативен службеник	1,710
- референт за прием и испуст	1,710
- референт за студентски прашања	1,722

- информатор	1,722
- библиотекар	1,738
- преведувач-коресподент	1,738
- касиер	1,738

#### **Занимања од V група на сложеност**

##### **Подгрупа V/1**

- референт за ОНО и ОСЗ	1,798
- благајник	1,824
- инкасатор	1,824
- пресметувач на плати	1,824
- фактурист	1,824
- материјално-финансов книговодител	1,841
- ликвидатор	1,841
- референт за работни односи	1,841
- оператор на терминал	1,851
- контер	1,851

##### **Подгрупа V/2**

- програмер на компјутер	1,981
--------------------------	-------

#### **Занимања од VI група на сложеност**

##### **Подгрупа VI/1**

- виш референт	2,062
- економист, правник (со степен)	2,116
- виш програмер	2,143

#### **Занимања од VII група на сложеност**

##### **- Подгрупа VII/1-а**

- технички уредник на списание	2,722
- дипломиран економист, дипломиран правник	2,748
- стручен соработник - дипл. економист, дипл. правник, библиотекар	2,780
- самостоен стручен соработник - дипломиран економист, дипл. правник, библиотекар	2,835

##### **Подгрупа VII/2-а**

- самостоен стручен соработник - дипл. правник со правосуден испит кој врши работни задачи предвидени со правосуден испит и дипл. економист овластен ревизор	3,034
- магистер: дипломиран економист, дипломиран правник	3,034

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнува да се применува со исплата на платата за месец септември 2019 година.

Самостоен синдикат за здравство,  
фармација и социјална заштита  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Бр. 0101-97/1  
20 септември 2019 година  
Скопје

Министерство за  
здравство  
Министер,  
доц. д-р **Венко Филче**, с.р.

Бр. 17-6846/1  
20 септември 2019 година  
Скопје